

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горан Антески од с. Тајмиште, Кичево УП2 09-04/23 од 5 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-416 од 26 декември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-416 од 26 декември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Горан Антески од с. Тајмиште, Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-04/23 од 5 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-416 од 26 декември 2022 година на КЕЦ Кичево, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок во с. Тајмиште, Кичево.

Жалителот бара да му се овозможи приклучок, односно да се постави мерење кај нашата најблиска точка до неговата парцела, а потоа сам да гради мрежа до неговата парцела..

Според Електродистрибуција - барателот е на големо растојание (над 500 метри) од нисконапонска мрежа, а при тоа не постои урбанистичко-планска документација за тоа подрачје како во брзо време би можеле да се планираат нови дистрибутивни инсталации.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-04/23 од 5 јануари 2023 година со прилог:
  - Барање за согласност за приклучување од 23 декември 2022 година
  - Имотен лист бр. 166 за КП бр. 991 и 993, КО Тајмиште
  - GIS скица
  - Обжаленото Решение
  - Приговор
2. Дополнителни докази од ЕВН од 12 јануари 2023 година со прилог:
  - Податоци за падот на напонот

- GIS скица со потенцијална траса

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–04/23  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски